

Neni 232-p

Nëse Komisioni Shtetëror nuk vendos në afatet e përcaktuara në nenin 224 të këtij ligji, kryetari i Komisionit Shtetëror dhe anëtarët e tij do të dënohen me dënim me burg prej një deri në pesë vjet."

Neni 42

Kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdojnë ta kryejnë funksionin deri në përfundim të mandatit për të cilin janë zgjedhur.

Neni 43

Dispozitat nga neni 29 të këtij ligji me të cilat ndryshohet neni 201 i Ligjit për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 dhe 43/14) në lidhje me zbatimin e Ligjit për nëpunës administrativë dhe Ligjit për të punësuarit në sektorin publik të punësuarit në shërbimin profesional të Komisionit Shtetëror, do të fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për nëpunës administrativë dhe Ligjit për të punësuarit në sektorin publik.

Neni 44

Procedurat për ndarje të marrëveshjeve për furnizime publike të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 dhe 43/14).

Neni 45

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për furnizime publike.

Neni 46

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4098.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3283/1
1 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” број 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14 и 112/14), во членот 3 став (2) во точката 5 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 6 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 7, која гласи:

„7. Прометот на добра од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.“

Во ставот (3) во точката 2 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 4, која гласи:

„4. Прометот на добра без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.“

Член 2

Во членот 4 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) При преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, доколку доверителот непосредно не се стекнува со доброто, се смета дека прометот е извршен од должникот кон стекнувачот на доброто.“

Член 3

Во членот 6 став (2) во точката 3 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 5, која гласи:

„5. Прометот на услуги од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.“

Во ставот (3) во точката 2 сврзникот „и” на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 3 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 4, која гласи:

„4.Промет на услуги без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.“

Член 4

Во членот 19, по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и член 6 став (3) точка 4 од овој закон, за даночна основа се смета пазарната вредност без данокот на додадена вредност на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршено од страна на закупецот, која е определена од овластен проценувач во моментот на настанување на даночниот долг согласно член 31 став (7) на овој закон.

(5) При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигнатата крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.“

Член 5

Во членот 31 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8) кои гласат:

„(7) За време на настанување на даночен долг во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршени од страна на закупецот, се смета:

1. Денот на престанување на договорот за закуп, во случај на истекување на времето за кое е склучен, освен кога закупот се продолжува или

2. Денот на раскинување или откажување на договорот за закуп или

3. Денот кога е извршена уплатата на надоместокот од страна закуподавачот, кога за време на важноста на договорот за закуп е извршен прометот со надомест во смисла на член 3 став (2) точка 7 и член 6 став (2) точка 5 од овој закон.

(8) По исклучок на став (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога е извршена уплата од страна на стекнувачот на доброто, во случај на прометот на добро кое е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка или во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување.“

Член 6

Во членот 32-а, став (1) во точката 1) точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Во точката 2) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Точката 3) се брише.

Член 7

Во членот 34, во ставот (1), точката 2 се менува и гласи:

„2. Врз основа на фактура која е издадена во согласност со член 53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актот од член 53 став (2) и Извештајот од член 43-а став (2) од овој закон и ако тие документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.“

Член 8

По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи:

„Член 34-а

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари и ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, односно

примените услуги за инвестициски вложувања во објектот на закуподавачот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на даночниот обврзник кој е закупец.

(2) За инвестициски вложувања од став (1) на овој член се сметаат вложувањата во објектот извршени од страна на закупец кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект.

(3) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се исполнети сите услови според членовите 33 и 34 став (1) на овој закон.“

Член 9

По членот 43 се додава нов член 43-а кој гласи:

„Член 43-а

(1) Во случај на промет од член 4 став (4) на овој закон, кога должникот е регистриран за данокот на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на должникот пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот на доброта кои се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување.

(2) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи, на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(3) Првенство на намирување од износот уплатен од страна на стекнувачот на доброто за прометот извршен во постапки на присилна наплата согласно Законот за даночна постапка или присилно извршување согласно Законот за извршување, има намирувањето на обврската за плаќањето на данокот на додадена вредност.

(4) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го изготвува согласно Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даночниот обврзник, односно должникот за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена вредност, доколку должникот не го искажал прометот во даночната пријава која се поднесува согласно член 41 на овој закон.

(6) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот од ставот (2) на овој член.“

Член 10

Во членот 51 во ставовите (1), (6) и (10) износот „2.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

Член 11

Во членот 53, во ставот (1) се додава нова реченица која гласи:

„Фактурата може да се издаде во хартиена или електронска форма.“

Во ставот (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:

„По исклучок од ставот (1) на овој член, при преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата и во извршна постапка не се издава фактура од страна на даночниот обврзник, а од страна на субјектот кој ја спроведува постапката се изготвува решение за предавање на надвижноста на купувачот во владение или потврда за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или заклучок за извршена продажба согласно Законот за извршување кои се основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра и Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„Даночниот обврзник е должен да му достави, односно да му обезбеди фактура на примателот на доброто или корисникот на услугата и да обезбеди примерок од фактурата за сопствената евиденција.“

По ставот (11), се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) Фактурата издадена во електронска форма не треба да содржи печат на издавачот на фактурата.“

Член 12

По членот 53-а се додава нов член 53-б кој гласи:

„Член 53-б

(1) За фактура издадена во електронска форма се смета фактурата која е издадена како електронски документ.

(2) Примателот на фактура дава согласност со своја експлицитно изразена волја во хартиена форма дека приемот на фактурите ќе го извршува во електронска форма.

(3) Фактурата во електронска форма мора да ги задоволи следните барања:

- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е испратена од издавачот на фактурата,

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во фактурата,

- да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбирлива слика на издадената фактура на компјутерскиот екран или други електронски уреди на еднаков начин како и на хартија.

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член се обезбедуваат со потпишување на фактурата со примена на електронски потпис, кој е заснован на квалификуван сертификат кој е уреден со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.“

Член 13

Во членот 56, по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5) кои гласат:

„(2) Фактурите кои се издадени во електронска форма се чуваат во оригиналната форма во која се издадени, односно примени.

(3) Автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината на фактурите кои се чуваат, како и нивната читливост, мора да бидат обезбедени од моментот на издавање до истекот на рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(4) Издавачот и примателот на фактурата во електронска форма се должни да обезбедат и чуваат релевантни информации во врска со издавањето и приемот на фактурата преку кои може со сигурност да се утврди автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината во рокот утврдени во ставот (1) од овој член.

(5) Фактурите без разлика на формата во која се издадени се чуваат на територијата на Република Македонија.“

По ставот (2) кој станува став (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Министерот за финансии, во согласност од министерот за информатичко општество и администрација го пропишува начинот на издавање, пренос, примање и чување на фактура издадена во електронска форма.“

Член 14

По членот 60-а се додава нов член 60-б кој гласи:

„Член 60-б

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување (член 43-а став (4)).

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност (член 43-а став (2)).“

Член 15

Одредбата од членот 2 од овој закон со кој во членот 4 се додава нов став (4), одредбата од членот 4 од овој закон со кој во членот 19 се додава нов став (5), одредбата од членот 5 од овој закон со кој во членот 31 се додава нов став (8), одредбата од членот 7 од овој закон со кој во членот 34 во ставот (1) се менува точката 2, одредбата од членот 9 од овој закон со кој се додава нов член 43-а, одредбата од членот 10 од овој закон со кој во членот 51 се врши измена во ставовите (1), (6) и (10), одредбата од членот 11 од овој закон со кој во членот 53 во ставот (2) се додава нова реченица и одредбата од членот 14 од овој закон со кој се додава нов член 60-б ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Одредбата од членот 11 од овој закон со кој во член 53 став (1) се додава нова реченица и се менува ставот (7), и се додава нов став (12), одредбата од членот 12 од овој закон со кој се додава нов член 53-б и одредбата од член 13 од овој закон со кој се додаваат ставовите (2), (3), (4) (5) и (7), а ставот (2) станува став (6) ќе започнат да се применуваат од 1 март 2015 година.

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да изготви прецисен текст на Законот за данокот на додадена вредност.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR

Neni 1

Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14 dhe 112/14), në nenin 3 paragrafi (2) në pikën 5 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 6 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 7, si vijon:

“7. Qarkullimi i të mirave nga qiramarrësi ndaj qiradhënësit, në rast të investimit në objekt të qiradhënësit të realizuar nga qiramarrësi, përveç investimit që ka të bëjë në mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, kur objekti shfrytëzohet për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.”

Në paragrafin (3) në pikën 2 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 4 si vijon:

“4. Qarkullimi i të mirave pa kompensim nga qiramarrësi ndaj qiradhënësit, në rast të investimit në objekt të qiradhënësit të realizuar nga qiramarrësi, përveç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, në rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.”

Neni 2

Në nenin 4 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“4) Gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë të arkëtimit të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për realizim të përmbarimit në pajtim me Ligjin për përmbarim, nëse kreditori drejtpërdrejt nuk pajiset me të mirën, llogaritet se qarkullimi është realizuar nga debitori ndaj fituesit të së mirës.”

Neni 3

Në nenin 6 paragrafi (2) në pikën 3 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 5, si vijon:

“5. Qarkullimi i shërbimeve nga qiramarrësi ndaj qiradhënësit, në rast të investimit në objekt të qiradhënësit të kryer nga qiramarrësi, përveç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, në rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.”

Në paragrafin (3) në pikën 2 lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 3 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet pikë e re 4, si vijon:

“4. Qarkullim i shërbimeve pa kompensim nga qiramarrësi ndaj qiradhënësit, në rast të investimit në objekt të qiradhënësit të realizuar nga qiramarrësi, përveç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, në rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.”

Neni 4

Në nenin 19, pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

“4) Në raste të nenit 3 paragrafit (2) pikës 7, nenit 3 paragrafit (3) pikës 4, nenit 6 paragrafit (2) pikës 5 dhe nenit 6 paragrafit (3) pikës 4 të këtij ligji, për bazë tatimore llogaritet vlera tregtare pa tatim mbi vlerën e shtuar të investimit në objekt të qiradhënësit të kryer nga qiramarrësi, i cili është përcaktuar nga vlerësues i autorizuar në momentin e ndodhjes së borxhit tatimor në pajtim me nenin 31 paragrafi (7) të këtij ligji.

(5) Gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë të arkëtimit të detyrueshëm dhe në procedurë për përmbarim të detyrueshëm, bazë tatimore paraqet çmimi i arritur i fundit i zvogëluar për tatimin mbi vlerën e shtuar, i llogaritur me zbatim të shkallës llogaritare të përcaktuar në bazë të shkallës së përcaktuar tatimore.”

Neni 5

Në nenin 31 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si vijojnë:

“7) Gjatë ndodhjes së borxhit tatimor në rast të investimit në objekt të qiradhënësit të realizuara nga qiramarrësi, llogaritet:

1. Dita e ndërprerjes së marrëveshjes për qira, në rast të mbarimit të kohës për të cilën është lidhur marrëveshja, përveç kur qiraja vazhdohet ose

2. Dita e prishjes ose heqjes dorë nga marrëveshja për qira ose

3. Dita kur është realizuar pagesë e kompensimit nga qiradhënësi, kur gjatë kohës së vlefshmërisë së marrëveshjes për qira është kryer qarkullim me kompensim në kuptim të nenit 3 paragrafit (2) pikës 7 dhe nenit 6 paragrafit (2) pikës 5 të këtij ligji.

(8) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, gjatë kohës së shkaktimit të borxhit tatimor në procedurë për arkëtim të detyrueshëm dhe në procedurë për realizim të detyrueshëm llogaritet dita kur është realizuar pagesa nga fituesi i të së mirës, në rast të qarkullimit të së mirës e cila është lëndë e shitjes në procedurë për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose në procedurë për përmbarim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarim.”

Neni 6

Në nenin 32-a, paragrafi (1) në pikën 1) pikëpresja në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe”.

Në pikën 2) lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Pika 3) shlyhet.

Neni 7

Në nenin 34 në paragrafin (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

“2. Në bazë të faturës e cila është dhënë në pajtim me nenet 53 dhe 53-b të këtij ligji, ose deklaratës doganore në të cilën është treguar posaçërisht tatimi i paguar për transport ose aktit nga neni 53 paragrafi (2) dhe Raportit nga neni 43 - a paragrafi (2) të këtij ligji dhe nëse ato dokumente janë evidentuar në kontabilitetin e detyrësit tatimor.”

Neni 8

Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a si vijon :

"Neni 34-a

(1) E drejta e refuzimit sipas nenit 33 të këtij ligji mund të realizohet dhe nëse detyrësi tatimor i përdor të mirat e blera ose të importuara, përkatësisht shërbimet e zbatuara për investime në objekt të qiradhënesit, në rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të detyrësit tatimor i cili është qiramarrës.

(2) Për investime nga paragrafi (1) i këtij neni llogariten investimet në objekt të realizuara nga qiramarrësi të cilat kanë të bëjnë me: ndërtimin, rikonstrukcionin, adaptimin, mbindërtimin dhe ndërtimin shtesë me të cilat rritet vlera e objektit të qirasë.

(3) E drejta e refuzimit të tatimit paraprak ndodh në momentin, në të cilin janë plotësuar të gjitha kushtet sipas neneve 33 dhe 34 paragrafi (1) të këtij ligji."

Neni 9

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a si vijon:

"Neni 43-a

"(1) Në rast të qarkullimit nga neni 4 paragrafi (4) të këtij ligji, kur debitori është i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar gjatë qarkullimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë të realizimit të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbardim, në emër dhe për llogari të debitorit llogaritje dhe pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar për qarkullimin e të mirave që janë lëndë e shitjes në këto procedura, kryen subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm, përkatësisht përmbardim të detyrueshëm.

(2) Subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përmbardim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni llogaritjen e tatimit e kryen në formular të posaçëm (TVSH-PNPI) Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtimit të detyrueshëm dhe përmbardim të detyrueshëm, kurse pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar e kryen individualisht për secilin detyrës tatimor në llogari buxhetore të përcaktuar me dispozita të posaçme, në ditën kur është kryer pagesa nga fituesi i të mirës, për qarkullimin e të mirës i cili është lëndë e shitjes në procedurë për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbardim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbardim, kurse më së voni në afat prej pesë ditë pune.

(3) Prioritet të plotësimit të shumës nga fituesi i të mirës për qarkullimin e realizuar në procedura për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose përmbardim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbardim, ka plotësimi i detyrimit për pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar.

(4) Subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përmbardim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij neni është i detyruar Raportin nga paragrafi (2) i këtij neni së bashku me aktin që e përgatit në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe Ligjin për përmbardim i cili është bazë për fitim të pronësisë së të mirave të tundshme dhe të patundshme, t'i dorëzojë te organi kompetent tatimor, te debitori dhe fituesi i të mirës në ditën kur është kryer pagesa nga fituesi i të mirës, për qarkullimin e të mirës i cili është lëndë e shitjes në procedurën për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbardim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbardim, kurse më së voni në afat prej pesë ditë pune.

(5) Organi kompetent tatimor në bazë të Raportit nga paragrafi (2) i këtij neni e ngarkon detyrësin tatimor, përkatësisht debitorin për shumën e tatimit të llogaritur dhe të paguar mbi vlerën e shtuar, nëse debitori nuk e ka treguar fitimin në fletëparaqitjen tatimore e cila parashtrohet në pajtim me nenin 41 të këtij ligji.

(6) Ministri i Financave i përcakton formën dhe përmbajtjen e Raportit nga paragrafi (2) i këtij neni."

Neni 10

Në nenin 51 në paragrafët (1), (6) dhe (10) shuma "2 000 000" zëvendësohet me shumën "1 000 000".

Neni 11

Në nenin 53, në paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon: "Fatura mund të jepet në formë të letrës ose në formë elektronike."

Në paragrafin (2) pas fjalisë së dytë shtohet fjali e re si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurën e arkëtimit të detyrueshëm dhe në procedurë përmbarduese nuk i jepet faturë nga detyrësi tatimor, kurse nga subjekti i cili e zbaton procedurën përgatitet aktvendim për dorëzim të patundshmërisë të blerësit në zotërim ose vërtetim për shitje të realizuar në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose konkluzion për shitje të realizuar në pajtim me Ligjin për përmbardim i cili ka të bëjë për fitim të pronësisë së të mirave të tundshme dhe të patundshme dhe Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtimit të detyrueshëm dhe realizim të detyrueshëm."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Detyrësi tatimor është i detyruar t'i dorëzojë, përkatësisht t'i sigurojë faturë pranuesit të të mirave ose shfrytëzuesit të shërbimit dhe të sigurojë ekzemplarë nga fatura për evidencën personale."

Pas paragrafit (11), shtohet paragrafi i ri (12) si vijon:

"(12) Fatura e lëshuar në formë elektronike nuk duhet të përmbajë vulë të dhënësit të faturës."

Neni 12

Pas nenit 53-a shtohet nen i ri 53-b si vijon:

"Neni 53-b

(1) Faturë e dhënë në formë elektronike llogaritet fatura e cila është dhënë si dokument elektronik.

(2) Pranuesi i faturës jep pëlqim me vullnetin e vet të dhënë eksplicit në formë të letrës se pranimit e faturave do ta realizojë në formë elektronike.

(3) Fatura në formë elektronike doemos duhet t'i kënaqë këto nevoja:

- të sigurohet autenticiteti i prejardhjes së faturës në mënyrë që pranuesi i faturës pa mëdyshje mund të përcaktojë se ajo faturë është dërguar nga dhënësi i faturës,
- të sigurohet integriteti i përmbajtjes së faturës në mënyrë që teknologjia e zbatuar dhe procedurat të pamundësojnë ndryshim të të dhënave në faturë,
- të sigurohet lexueshmëri e faturës, përkatësisht fotografi vizuale dhe e kuptueshme e faturës së dhënë në ekranin kompjuterik ose pajisje tjera elektronike në mënyrë të barabartë si dhe në letër.

(4) Kërkesat nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni sigurohen me nënshkrimin e faturës me zbatimin e nënshkrimit elektronik, i cili bazohet në certifikatë të kualifikuar i cili është i rregulluar me Ligjin për të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik. "

Neni 13

Në nenin 56 pas paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijojnë:

"(2) Фатурат që jepen në formë elektronike ruhen në formën origjinale në të cilën janë dhënë, përkatësisht pranuar.

(3) Autenticiteti i prejardhjes dhe integriteti i përmbajtjes së faturave që rruhen, si dhe lexueshmëria e tyre, doemos duhet të sigurohen nga momenti i dhënies deri në skadimin e afatit të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(4) Dhënësi dhe pranuesi i faturës në formë elektronike detyrohen të sigurojnë dhe ruajnë informata relevante në lidhje me dhënie dhe pranimit të faturës përmes të cilave me siguri mund të vërtetohet autenticiteti i prejardhjes dhe integritetit të përmbajtjes në afatin e përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni.

(5) Фатурат па dallim të formës në të cilën janë dhënë ruhen në territorin e Republikës së Maqedonisë."

Pas paragrafit (2) i cili bëhet paragraf (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

"(7) Ministri i Financave, në pajtim me ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës e përcakton mënyrën e dhënies, bartjes, pranimit dhe ruajtjes së faturës të dhënë në formë elektronike."

Neni 14

Pas nenit 60-a shtohet nen i ri 60-b si vijon:

"Neni 60-b

(1) Gjohë në shumë prej 1 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet subjektit kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përbarim të detyrueshëm nga neni 43-a, paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk dorëzon te organi kompetent tatimor, te debitori dhe fituesi i të mirave Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtitimit të detyrueshëm dhe përbarimit të detyrueshëm (neni 43-a paragrafi (4)).

(2) Gjohë në shumë prej 2 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet subjektit kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatësisht përbarim të detyrueshëm nga neni 43-a, paragrafi (1) të këtij ligji, nëse nuk e llogarit dhe nuk e paguan tatimin mbi vlerën e shtuar (neni 43-a paragrafi (2))."

Neni 15

Dispozita nga neni 2 i këtij ligji me të cilin në nenin 4 shtohet paragraf i ri (4), dispozita nga neni 4 i këtij ligji me të cilin në nenin 19 shtohet paragraf i ri (5), dispozita nga neni 5 i këtij ligji me të cilin në nenin 31 shtohet paragraf i ri (8), dispozita nga neni 7 i këtij ligji me të cilin në nenin 34 në paragrafin (1) ndryshohet pika 2, dispozita nga neni 9 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 43-a, dispozita nga neni 10 i këtij ligji me të cilin në nenin 51 bëhet ndryshim në paragrafët (1), (6) dhe (10), dispozita nga neni 11 i këtij ligji me të cilin në nenin 53 në paragrafin (2) shtohet fjali e re dhe dispozita nga neni 14 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 60-b do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2015.

Dispozita nga neni 11 i këtij ligji me të cilin në nenin 53 paragrafin (1) shtohet fjali e re dhe ndryshohet paragrafi (7), dhe shtohet paragraf i ri (12), dispozita nga neni 12 i këtij ligji me të cilin shtohet nen i ri 53-b dhe dispozita nga neni 13 i këtij ligji me të cilin shtohen paragrafët (2), (3), (4) (5) dhe (7), kurse paragrafi (2) bëhet paragraf (6) do të fillojnë të zbatohen nga 1 marsi 2015.

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përpilojë tekst të spastruar të Ligjit për tatim mbi vlerën e shtuar.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4099.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за високото образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3285/1
1 септември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14) во член 112 по ставот 7 се додаваат четири нови ставови 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

„Министерството надлежно за работите на високото образование секоја година обезбедува преведена и печатена стручна литература, по 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите десет рангирани универзитети согласно со Шангајската листа.

Предлозите за стручната литература од ставот 8 на овој член јавните високообразовни установи во Република Македонија ги доставуваат до министерството надлежно за работите на високото образование, најдоцна до 15 септември.

Министерството надлежно за работите на високото образование, најдоцна до 31 декември, на својата веб страна објавува која стручна литература ќе биде преведена и печатена за наредната студиска година.

Финансиските средства за преведување и печатење на стручната литература и научните полиња за кои се преведува и печати стручната литература од став 8 на овој член, се утврдуваат во годишна програма која ја донесува Владата на Република Македонија, на предлог на министерството надлежно за работите на високото образование.“

Ставовите 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат ставови 12, 13, 14, 15 и 16.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за високото образование.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2015 година.